

Водарци никошко инија Кавадарци

Водарци се најчесто од градот Охрид или Струга?

Велесово 1/2 ч. на тој чинар од градот Охрид или Струга?  
Велеса не горише и не е во охридско.

Винче 1/2 ч на Задешт иак спрата на погод за Европа

Велики раша во Стев. Македонија извира од јужните скло-  
нове на планина Бистра, и вливат во Вардар по горе од  
самите в. Гури и ~~Гори~~ утоки и обична река ~~Гори~~ од југ

Велика село Дебрско, десница од Дебр и на иниција Велики раша  
Кумба од долните притоки

Велика (Барува) десна притока на југ северо-  
запад од македонско прави начин да вели-  
ка и вливат во река  
река. Висе (која чи  
Сенце саја сено, ме-  
трејте сено и чујете  
2 ч. од реките.

Восточната тераса во охрид

Вевчани и. Охридско

Венеција и. Охридско или пријате ико

Вирдовички градот с. Димитрово и пресечината помоз-  
ве височината Гарбен

Вирдовички манастир с. Димитрово до 2. Вирдовички  
Манастир

Високија Св. до 250 - 300 метри. Едно од 4 највисоките  
планински окопи во подножјето на Стогодот и простирајќи се до внат-  
шните брегови. Високија има около 1845 - 1950 метри надморска висина, и  
имајќи ги пресеките на реките Климентишка и најденишката исправа стап-  
ка покажуваат дека претходната на тој вид на височина е голема и високо  
беше и овој. Од овие села и с. Михаилова Гора, високите гори-  
ди с. Чурбакија и с. Марголорија се чинат како преграда на пристапот  
до градот. Едно и третините на тие села се, т.е. единиците во  
градот се под селото Задешт икоја садова, бањоловец и сл. И тој сам

С. Вардар (9) којко един час от ќупрекото на Водарци има 25 км.  
Глици до северо-источната падина на северната страна  
от овој сектор се испи-  
гата и кон крајот Курбад на 26 км југ - С. Немка. В. прајчиште имајќи  
и с. Михаилова, Итујта и им хедат така на Јуричче. Овие и на ѕидините се нај-  
длабоките и с. Глици. Итујта имајќи група најсуша, маки, и шуми испре-  
бо на ѕидините покриени с' кама и ритма. Камините да излегоат и  
имајќи ги издавачи саји с' кама, чии без нигодија имајќи сејети најмалку. Пома-  
да е ѕидината без џаски и без искаква постоечка чии постоечнија простирија  
којшто се сенчите саји и брзите отијајајќи имајќи сејети најмалку и да  
имајќи ги издавачи саји постоечка постоечка на ѕидините  
и склоните имајќи да се ватрајат. Камините појаси имајќи сејети најмалку  
којшто се сенчите саји и брзите отијајајќи имајќи сејети најмалку и да  
имајќи ги издавачи саји постоечка постоечка на ѕидините